

ОДЗВЕРЖИВАЊЕ ЗА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ПОПУВАЊЕТО НА
 БИМ АД СВЕТИ НИКОЛЕ

Пр. бр.	1704-2018г
Организација	БИМ АД СВЕТИ НИКОЛЕ
02	24/1

Друштво за ревизија
ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ
 Бр. 08-6213
15 04 2018 год.
 СКОПЈЕ

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2018 ГОДИНА

- Годишен извештај за работата на друштвото
- Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Содржина

Извештај на независниот ревизор	4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2018	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2018	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2018	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА КАПИТАЛОТ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10
1. Општи податоци	10
2. Основи за подготовка	10
3. Основни сметководствени политики	11
4. Управување со финансиски ризици	15
5. Клучни сметководствени проценки и мислења	18
6. Оперативни сегменти	18
7. Приходи од дејноста	18
8. Останати приходи	19
9. Потрошени материјали	19
10. Трошоци за вработените	19
11. Останати трошоци	20
12. Финансиски приходи	20
13. Финансиски трошоци	20
14. Данок од добивка	21
15. Нематеријални средства	21
16. Материјални средства	22
17. Залиха	22
18. Побарувања од купувачи	23
19. Краткорочни финансиски средства	23
20. Побарување од државата	23
21. Парични средства и еквиваленти	23
22. Капитал	24
23. Обврски спрема добавувачи	24
24. Обврски за даноци	24
25. Пресметани приходи	25
26. Трансакции со поврзаните страни	25
27. Примање на органите на управување	25
28. Незавесни обврски	25

29. Настани по датумот на билансот на состојба	25
ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	26



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мысль

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото БИМ АД Свети Николе, на ден 31 декември 2018 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2018 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Кристина Тилик

A. L. Jones

Скопје, 15.04.2019



Управител

Кристина Тилик


A. Evans

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31.12.2018**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2018**

	белешки	2018	2017 (во илјади денари)
Приходи од дејноста	(7)	536.988	367.960
Останати приходи	(8)	2.983	17.711
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		12.305	3.383
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(14.884)	(11)
Потрошени материјали	(9)	(421.313)	(272.798)
Трошоци за вработените	(10)	(32.386)	(30.029)
Останати трошоци	(11)	(20.915)	(23.842)
Амортизација		(8.354)	(7.681)
Оперативна добивка		54.424	54.694
Финансиски приходи	(12)	1.638	454
Финансиски трошоци	(13)	(582)	(374)
Добивка пред оданочување		55.480	54.774
Данок на добивка	(14)	(5.273)	(6.073)
Добивка по оданочување		50.207	48.701
Сеопфатна Добивка по оданочување		50.207	48.701
Нето добивка по акција		5,16	4,99

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден 07.03.2019


Горѓи Стојанов
Генерален директор




Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2018

		(во илјади денари)	
Средства	Белешки	2018	2017
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(15)	480	529
Недвижности, постројки и опрема	(16)	54.559	57.612
Долгорочни финансиски средства		57	57
Вкупно нетековни средства		55.095	58.198
Тековни средства			
Залиха	(17)	135.916	137.674
Побарувања од купувачи	(18)	67.688	38.324
Краткорочни финансиски средства	(19)	20.752	41.758
Побарувања од државата	(20)	6.420	2.988
Парични средства и еквиваленти	(21)	102.402	85.148
Вкупни тековни средства		333.178	305.892
ВКУПНИ СРЕДСТВА		388.274	364.090
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		63.291	63.291
Сопствени акции (-)		(4.068)	(3.836)
Резерви		57.812	52.424
Задржана добивка		266.917	238.485
Вкупно	(22)	383.952	350.364
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(23)	3.150	3.792
Обврски за даноци	(24)	524	1.757
Обврски спрема вработените		-	20
Останати краткорочни обврски		41	-
Пресметани приходи (ПВР)	(25)	607	8.157
Вкупно тековни обврски		4.322	13.726
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		388.274	364.090

Горги Стојанов
Генерален директор



Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2018

	(во илјади денари)	
	2018	2017
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	55.480	54.774
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	8.354	7.681
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	224	6.402
Вредносно усогласување на залихи	172	518
Кусоци на залиха	2	-
Платени/примени камати	(74)	(239)
Добивка пред промени во работен капитал	64.157	69.135
Залихи	1.757	(21.513)
Побарувања од купувачи	(29.589)	(11.458)
Останати побарувања и АВР	(3.433)	5.223
Останати краткорочни обврски и ПБР	(8.762)	7.782
Обврски спрема добавувачи	(813)	(3.214)
Примени камати	74	239
Платен данок на добивка	(5.273)	(6.073)
Нето парични средства од оперативни активности	18.118	40.120
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(8.777)	(3.134)
Оттуѓување на нетековни средства	3.527	
Зголемување/намалување во финансиските средства	21.007	(11.416)
Нето парични средства од инвестициони активности	15.756	(14.550)
Парични текови од финансиски активности		
Одлив за откуп на сопствени акции	(232)	
Исплатени дивиденди	(16.388)	(16.386)
Нето парични средства од финансиски активности	(16.620)	(16.386)
Промена во парични средства	17.254	9.184
Парични средства на почеток на годината	85.148	75.965
Парични средства на крај на годината	102.402	85.149

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2018

Во илјади денари	Акционерски капитал	Откупени сопствени акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2017	63.291		50.766	207.830	321.887
Нето добивка за 2017				48.701	48.701
Распределба на добивката во корист на резервите			1.659	(1.659)	-
Исплатена дивиденда				(16.387)	(16.387)
Откупени сопствени акции корекција		(3.836)			(3.836)
Состојба на 31.12.2017	63.291	(3.836)	52.424	238.485	350.364
Во илјади денари	Акционерски капитал	Откупени сопствени акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 1 Јануари 2018	63.291	(3.836)	52.425	238.485	350.364
Нето добивка за 2018				50.207	50.207
Распределба на добивката во корист на резервите			5.155	(5.155)	-
Исплатена дивиденда				(16.387)	(16.387)
Откупени сопствени акции корекција		(232)	232	(232)	(232)
Состојба на 31.12.2018	63.291	(4.068)	57.812	266.917	383.952

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

На датумот на изготвување на финансиските извештаи односно на 31.12.2018 Друштвото е регистрирано со следните податоци:

Полн назив на правното лице: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Краток назив на правното лице: БИМ АД Свети Николе

Седиште на правното лице: Железничка бр.164 Свети Николе, Свети Николе

Датум на основање: 01.10.1964

Организационен облик: Акционерско Друштво АД

Големина на субјект: среден

Матичен број: 4043600

Даночен број: МК4025997100945

Приоритетна дејност: 23.99 – Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 4,18% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Горѓи Стојанов

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16) претпријатијата во Република Македонија има обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2018 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2017 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2017:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок

се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2018 и 2017 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2018

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2018 е следна:

	2018	2017
1 EUR	61,4950	61,4907
1 USD	53,6887	51,2722

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

	2018	2017
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.6 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;

- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентиранiot износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентиранiot износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.8 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.10 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот. Приходите од наемот се признаваат со текот на времето согласно договорот.

3.11 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството

3.12 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни

ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на содружници и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2018	2017
Средства	59.957	57.583
Обврски	(336)	(2.143)
Нето (неусогласеност)	59.622	55.440

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2018 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР.

Во '000 денари	2018	2017
Загуба од курсни разлики	-597	-554

Во случај на зголемување на вредноста на денарот за 1% ефектот би бил добивка во истиот износ.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити со 31.12.2018 година.

Прегледот на финансиските средства и обврски со 31.12.2018 година според изложеноста на каматен ризик е прикажан во табелата подолу:

	2018	2017
<u>Финансиски средства - Некаматносни</u>		
Пари и парични еквиваленти	51.816	36.269
Побарувања од купувачи	67.688	38.324
Останати побарувања	6.420	41.758
	125.925	116.352

Финансиски средства – Каматаносни

Краткорочни и долгорочни финансиски средства	20.809	41.816
--	--------	--------

Вкупно финансиски средства

146.734	158.167
---------	---------

Финансиски обврски – Некаматаносни

Обврски кон добавувачи	3.150	3.792
------------------------	-------	-------

Останати тековни обврски	564	1.778
--------------------------	-----	-------

3.715	5.570
-------	-------

Вкупно финансиски обврски

3.715	5.570
-------	-------

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспееани ненаплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2018 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 88.497 илјади денари (2017: 80.139 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 102.185 илјади денари [2017: 84.863 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2018 и 2017 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносноста резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2018 година има остварено добивка од 50.207 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 328.856 илјади денари (2017: 292.167 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

4.5 Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2018 и 2017 година се како што следува:

	2018	2017
Показател на долгорочна задолженост	0.00%	0.00%
Капитал/Средства	1,11%	3.77%

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2018	2017
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	84.863	75.615
Нето обврски кредити	-84.863	-75.615
Капитал	350.364	321.887
Нето обврски кредити/Капитал	-	-

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Клучна проценка и претпоставка во 2018 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

6. Оперативни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Македонија.

7. Приходи од дејноста

	(во илјади денари)	
Опис	2018	2017
Приходи од продажба во земјата	403.135	267.497
Приходи од продажба во странство	133.843	100.457
Приходи од продажба на материјали, резервани делови и отпадоци	10	6
Вкупно	536.988	367.960

8. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	218	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	139	15.659
Останати приходи	2.401	2.046
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	124	-
Приходи од вредносно усогласување на залихи	101	7
Вкупно	2.983	17.711

9. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Трошоци за сировини и материјали	274.546	219.386
Трошоци за енергија	5.901	5.235
Потрошени резевни делови	778	1.207
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	140.088	46.969
Вкупно	421.313	272.798

10. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Плати и надоместоци на плата (брuto)	26.558	24.982
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	5.829	5.047
Вкупно	32.386	30.029

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2018 година изнесува 63 (2017: 70) вработени.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

11. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	8.783	5.178
Услуги за одржување и заштита	692	559
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	889	1.244
Обуки за вработени	468	295
Комунални услуги	689	537
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	9	216
Останати услуги	986	1.051
Трошоци за спонзорства и донации	204	105
Трошоци за репрезентација	504	584
Трошоци за осигурување	195	199
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	532	703
Даноци кои не зависат од резултатот	587	590
Вредносно усогласување на тековни средства	172	518
Кусок	2	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	224	6.402
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	4.226	4.385
Останати расходи од работењето	1.753	1.276
Вкупно	20.915	23.842

12. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	-
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	74	239
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	1.077	-
Позитивни курсни разлики	487	215
Вкупно	1.638	454

13. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Камати од работењето со неповрзани друштва	-	0
Казнени камати	2	0
Негативни курсни разлики	580	374
Вкупно	582	374

14. Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

	(во илјади денари)	
	2018	2017
Добивка пред оданочување	55.480	54.774
Непризнаени расходи	2.407	7.614
Реинвестирана добивка	(5.155)	(1.659)
Даночна основа	52.732	60.729
Пресметан данок 10%	5.273	6.073
Ефективна даночна стапка	9,50%	11,09%

15. Нематеријални средства

	(во илјади денари)
Опис	Софтвер и останати права
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2018	575
Состојба со 31.12.2018	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2018	(46)
Трошок за годината-аморт.	(49)
Состојба со 31.12.2018	(95)
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2017	461
Набавки во текот на годината	114
Состојба со 31.12.2017	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2017	
Трошок за годината-аморт.	(46)
Состојба со 31.12.2017	(46)
Нето состојба со 31.12.2018	480
Нето состојба со 31.12.2017	529
Нето состојба со 31.12.2016	461

16. Материјални средства

(во илјади денари)

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2018	4.788	86.339	85.148	1.331	177.606
Набавки во текот на годината			6.010	2.767	8.777
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(874)	(3.527)	(4.401)
Состојба со 31.12.2018	4.788	86.339	90.284	571	181.982
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2018	-	(67.873)	(52.121)	-	(119.994)
Трошок за годината-аморт.		(1.670)	(6.634)		(8.304)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			874		874
Состојба со 31.12.2018	-	(69.543)	(57.881)	-	(127.424)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2017	4.788	86.023	82.695	1.079	174.585
Набавки во текот на годината		316	396	2.309	3.021
Рекласификација			2.057	(2.057)	-
Состојба со 31.12.2017	4.788	86.339	85.148	1.331	177.606
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2017		(66.153)	(46.206)		(112.359)
Трошок за годината-аморт.		(1.720)	(5.915)		(7.635)
Состојба со 31.12.2017	-	(67.873)	(52.121)	-	(119.994)
Нето состојба со 31.12.2018	4.788	16.796	32.403	571	54.559
Нето состојба со 31.12.2017	4.788	18.466	33.027	1.331	57.612
Нето состојба со 31.12.2016	4.788	152.176	36.489	1.079	62.226

17. Залиха

(во илјади денари)

Опис	2018	2017
Сировини и материјали на залиха	83.061	81.444
Залиха на резервни делови	3.417	3.151
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	3.909	4.983
Залиха на производи за продажба	43.177	30.872
Залиха на трговска стока	2.352	17.224
Вкупно	135.916	137.674

18. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Побарувања од купувачи во земјата	58.100	29.335
Побарувања од купувачи во странство	9.589	8.989
Вкупно	67.688	38.324

Доспеаноста на побарувањата е дадена во следната табела:

	До 1 година	над 1 година	Вкупно
Побарувања од купувачи во земјата	49.957	8.143	58.100
Побарувања од купувачи во странство	9.589	-	9.589
Вкупно	59.545	8.143	67.688

19. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Краткорочно орочени денарски средства	20.752	41.758
Вкупно	20.752	41.758

20. Побарување од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	5.605	2.988
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	816	-
Вкупно	6.420	2.988

21. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Парични средства на трансакциски сметки во денари	51.816	36.269
Парични средства во благајна во денари	62	93
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	50.368	48.594
Парични средства во благајна во девизи	33	30
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	123	161
Вкупно	102.402	85.148

22. Капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2018 година изнесува 63.290 илјади денари (2017: 63.290 илјади денари) и се состои од 10.155 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2018 друштвото има откупено 424 сопствени акции во вкупен износ од 4.068 илјади денари.

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%. Данок на добивка не се плаќа на задржаните добивки.

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2018 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 16.387 илјади денари (2017: 16.387 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2018 изнесува 264.917 илјади денари (2017: 238.485 илјади денари).

23. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Обврски спрема добавувачи во странство	336	2.143
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.815	1.649
Вкупно	3.150	3.792

24. Обврски за даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2018	2017
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	520	1.757
Обврски за пресонален данок	4	-
Вкупно	524	1.757

25. Пресметани приходи

Друштвото со 31.12.2018 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања во износ од 607 илјади денари (2017: 8.157 илјади денари)

26. Трансакции со поврзаните страни

Друштвото нема трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи.

27. Примање на органите на управување

	(во илјади денари)	
	31.12.2018	31.12.2017
Нето плата	3.344	3.413
Нето надоместоци	679	568
Вкупно	4.023	3.981

28. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

29. Настани по датумот на билансот на состојба

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети.

ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали

БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	55.095.305,00			58.197.852,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	479.655,00			529.191,00
3	-- Издатоци за развој	79.265,00			79.265,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	400.390,00			449.926,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	54.558.518,00			57.611.529,00
10	-- Недвижности (011+012)	20.031.012,00			21.420.554,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	15.243.557,00			16.633.099,00
13	-- Постројки и опрема	32.309.337,00			33.614.884,00
14	-- Транспортни средства	1.362.369,00			988.525,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	282.765,00			251.149,00
18	-- Материјални средства во подготовка	573.035,00			1.331.738,00
19	-- Останати материјални средства				4.679,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	57.132,00			57.132,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	333.176.383,00			305.892.917,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	135.915.650,00			137.674.895,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	83.060.830,00			81.445.409,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.325.788,00			8.134.112,00
41	-- Залихи на готови производи	43.176.927,00			30.871.613,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.352.105,00			17.223.761,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	74.108.814,00			41.311.444,00
47	-- Побарувања од купувачи	67.686.446,00			38.323.730,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.420.368,00			2.987.714,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	20.751.590,00			41.758.410,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	20.751.590,00			41.758.410,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	102.402.329,00			85.148.166,00
60	-- Парични средства	102.279.786,00			84.986.831,00
61	-- Парични еквиваленти	122.543,00			161.337,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	388.273.688,00			364.090.769,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	10.571.720.778,00			10.054.914.543,00
65	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	383.952.001,00			350.364.659,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00			63.290.694,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.068.250,00			3.835.950,00

70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00	9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	48.262.848,00	42.875.543,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00	12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	4.068.250,00	3.835.950,00
74	-- Останати резерви	31.536.534,00	26.381.529,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	216.711.072,00	189.784.002,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	50.206.361,00	48.701.094,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.714.448,00	5.569.565,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.714.448,00	5.569.565,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.150.497,00	3.792.025,00
100	-- Обврски кон вработените		20.081,00
101	-- Тековни даночни обврски	524.194,00	1.757.459,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	39.757,00	
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	607.239,00	8.156.545,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	388.273.688,00	364.090.769,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	10.571.720.778,00	10.054.914.543,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	539.970.837,00			385.670.952,00
202	-- Приходи од продажба	536.987.953,00			367.959.733,00
203	-- Останати приходи	2.982.884,00			17.711.219,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	30.571.613,00			27.489.083,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	43.176.927,00			30.871.612,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	497.852.525,00			334.359.543,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	421.313.137,00			272.797.574,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	14.884.247,00			10.725,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.047.343,00			8.785.426,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.912.347,00			3.582.606,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	32.390.203,00			30.028.954,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	18.030.992,00			17.011.945,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.355.974,00			1.219.088,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.170.558,00			6.751.298,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.832.679,00			5.046.623,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8.354.162,00			7.680.963,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	171.594,00			517.561,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.779.492,00			10.955.734,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.638.273,00			453.791,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	74.206,00			238.859,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	486.984,00			214.932,00
233	-- Останати финансиски приходи	1.077.083,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	582.406,00			373.739,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				14,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	579.908,00			373.714,00

243	-- Останати финансиски расходи	2.498,00	11,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	55.479.493,00	54.773.990,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	55.479.493,00	54.773.990,00
252	-- Данок на добивка	5.273.132,00	6.072.896,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	50.206.361,00	48.701.094,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	63,00	70,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	50.206.361,00	48.701.094,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	50.206.361,00	48.701.094,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	4.944,00	4.796,00
269	-- Добивка за годината	50.206.361,00	48.701.094,00
288	-- Вкупна своплатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	50.206.361,00	48.701.094,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	79.265,00			79.625,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	79.265,00			79.625,00
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.265,00			79.265,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	495.331,00			495.331,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	94.941,00			45.405,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	400.390,00			449.926,00
625	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
627	-- Набавна вредност на станова и станбени згради				27.924.482,00
629	-- Акумулирана амортизација на станова и станбени згради				17.836.597,00
630	-- Сегашна вредност на станова и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				10.087.885,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	80.841.114,00			80.560.370,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	63.810.102,00			63.927.271,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	15.243.557,00			16.633.099,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	787.936,00			787.936,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	787.936,00			787.936,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	3.113.264,00			2.787.101,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	2.402.838,00			2.221.291,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	710.426,00			565.810,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	6,00			
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	6,00			
656	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски				4.680,00

	експонати, предмети од архивска граѓа и слично		
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	20.751.590,00	41.758.410,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	6.420.367,00	
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	59.222.443,00	59.454.743,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	607.239,00	8.156.545,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	13.028.602,00	
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	390.029.263,00	226.279.026,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	133.842.748,00	141.476.103,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)		199.110,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	37.088,00	254.608,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	139.176,00	
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	217.772,00	
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)		1.704.582,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		15.658.932,00
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)		86.528,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	570.723.598,00	331.350.752,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	369.910.145,00	223.561.475,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	34.354.394,00	33.900.613,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	980.484,00	834.108,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	303.225,00	263.999,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	7.615.630,00	6.132.912,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	71.831,00	
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	66.986,00	53.790,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	284.245,00	226.135,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.073.036,00	4.546.687,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	433.989,00	1.185.523,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	114.933,00	252.575,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	8.317.159,00	4.780.541,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	465.578,00	397.419,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	139.856,00	44.686,00

742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	580.088,00	388.575,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.280.000,00	1.218.635,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	70.390,00	64.500,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	872.922,00	652.278,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	395.000,00	696.888,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	639.638,00	559.598,00
754	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	20.347,00	12.910,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	244.754,00	68.333,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надлорешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	480.000,00	328.103,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	133.806,00	40.313,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	504.199,00	584.339,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	191.203,00	191.589,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	532.206,00	703.457,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	192.553,00	160.887,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	81.206,00	83.967,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.425.518,00	1.298.999,00
769	-- Исплатени дивиденди	16.256.667,00	16.256.667,00
770	-- Реинвестирана добивка	5.155.005,00	1.659.229,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	63,00	70,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	539.578.583,00			
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	657.543,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.372.984,00			

Потпишано од:

Gjorgi Stojanov
 stojanovi@bim.com.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 год.
на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

2019 год.
Св.Николе

**Подносител,
Генерален директор
Дипл.екк. Ѓорѓи Стојанов**

ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул.Железничка бр.164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2018 година ја заврши успешно остварувајќи позитивен финансиски резултат во работењето.

Во текот на работењето во целата година не пратеја одредеа одредени позитивни и негативни објективни околности.

Како позитивни околности повторно би ја напоменале градежната експанзија коај беше присутна посебно во изградбата на патиштата во нашата земја при што посебно би го издвоиле автопатот Штип –Миладиновци.Ваквата експанзија придонесе во извештајната година да оствариме рекордно производство на полибим.

БИМ а.д. Св. Николе како единствена, најстручна компанија на територијата на земјата и во регионот успеа целокупното производство и вградување на полибим на територијата на Република Македонија да биде од производството на нашата компанија.Исто така добар дел на полибим беше реализиран и на територијата на Косово.

Во првата половина на година цената на нафтата и нафтените деривати како главна суровина за производство на битумен и битуменски производи беше на релативно ниско ниво.Тоа придонесе цените на нашите производи споредени со цените на заменливите производи на нив, да бидат во поповолна состојба.Со тоа добро се одржуваше побарувачката на пазарот на битуменски хидроизолациони материјали.

Како негативна околност е општата регионална па и светска економска криза која придонесува голем број на конкурентски фирми да вршат притисок на пазарот во земјата и регионот.Во првата половина на годината повторно имавме присуство на дампинг цени на територијата на Косово од страна на српската фирма "Изолирка" Шид.

Посебно како негативна околност е внесувањето на втора класа на битуменски хидроизолациони материјали од цела Европа во Република Северна Македонија.Негативна околност во последното тримесечје во извештајниот период е хаваријата што се случи во производството на битумен во рафинеријата во Босански брод.Проблемот уште повеќе се усложни со тоа што и околните рафинерии го ограничија производството на битумен.Со тоа се јави голем недостиг на битумен во регионот, што резултираше со енормно зголемување на цената на битуменот.Зголемување на цената лошо се одрази на целокупното работење во тој период.Имавме проблеми со исполнувањето на обврските по

основ на склучените договори како и со исполнување на обврски со нови договарања.

Оваа ситуација влијаеше до тој степен да имаме нарушување на добрите односи со одредени партнери.

БИМ а.д. Свети Николе води многу успешна политика на распоредување на добивката со години на назад, при што секогаш само еден дел од добивката ја наменува за дивиденда со што се овозможува компанијата да има висок степен на финансиска ликвидност што е многу битен елемент за идно успешно работење на компанијата.

Што се однесува до изворите на средствата за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни субјекти.

БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиската ликвидност и финансиската сигурност.

БИМ а.д. Свети Николе и во 2018 година како и во претходните години работи претежно со познати купувачи кои по број се исти како и во претходните години. Имаме мало и незначително менување на структурата на купувачите значи влезени се еден до двајца нови купувачи, а за сметка на нив излезени се еден до двајца стари купувачи. Автоматски со тоа БИМ а.д. обезбедува да нема некои позначителни потреси за фирмата кога некој од купувачите од разни причини повеќе не е купувач на БИМ а.д.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно внимание се посветува на развојната програма, односно на изнаоѓањето на нови технологии и нови производи кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото. Водејќи се од желбата да се задоволат потребите на деловни партнери и во текот на 2018 година се воведени нови производи, од кои најголем дел се направени во сопствената лабораторија на БИМ а.д.

Во текот на 2018 година БИМ а.д. Св. Николе нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 1.015.500,00 евра поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 424 сопствена акција.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2018 година изнесува 541.609.110 ден.

Вкупниот приход со 111.4 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 55.479.493 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 5.273.132 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 50.206.361 ден.

Исплатената бруто плата за 2018 година изнесува 26.557.505 ден.

Исплатената нето плата за 2018 година има вредност од 18.030.992 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 63, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 23.851 ден.

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорѓи-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	821.555
-нето регрес за годишен одмор	20.000
-нето новогодишен надоместок	6.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	117.048

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	857.377
-нето регрес за годишен одмор	20.000
-нето новогодишен надоместок	6.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

Неизвршен член на О.Д. Владимир Гилев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	426.198
-нето регрес за годишен одмор	20.000
-нето новогодишен надоместок	6.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања како член на управен одбор во ЈКП Комуналец Свети Николе и има остварено примања од 6.500 денари во нето износ.

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	752.895
-нето регрес за годишен одмор	20.000
-нето новогодишен надоместок	6.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања во износ од 36.000 денари во нето износ вработен на дополнително 2 часа во доосел Автоматски Системи Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема

Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	485.915
-нето регрес за годишен одмор	20.000
-нето новогодишен надоместок	6.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2018 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2011 година.....	95,00 %
-за 2012 година.....	96,30 %
-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %

Показателот за финансиската стабилност од 98,88 % на ден 31.12.2018 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество, т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2011 година.....	186,43 %
----------------------	----------

-за 2012 година.....	154,87 %
-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %

Показателот од 201,07% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејки изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2011 година.....	669,37 %
-за 2012 година.....	570,10 %
-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2017 година.....	696,88 %

Показателот од 696.88 % укажува на тоа дека на 31.12.2018 год. сме биле добро кредитно способни, бидејки изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2011 година.....	4,98 %
-за 2012 година.....	3,62 %
-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %

-за 2018 година.....0,97 %

Степенот на задолженост на 31.12.2018 година задоволува бидејќи обврските се помали од изворите на средствата и тоа помали со доста голем процент.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2011 година.....	524,62 %
-за 2012 година.....	313,80 %
-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1010,64 %
-за 2018 година.....	2148,50 %

Показателот од 2148,50 % укажува на тоа дека на 31.12.2018 година задолженоста задоволува бидејќи побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2017 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.030,67 %
-за 2012 година.....	1.042,60 %
-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 5.310,68 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми.

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2018 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.812,42 %
-за 2012 година.....	2.368,70 %
-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2416,18 %
-за 2016 година.....	3226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2018 година.....	271,65 тони
----------------------	-------------

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	109,16 %
-за 2012 година.....	104,60 %
-за 2013 година	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %
-за 2018 година.....	111,41 %

Показателот од 111,41% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	17,66 %
-за 2012 година.....	4,90 %
-за 2013 година	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %
-за 2018 година.....	14,28 %

Показателот од 14,28 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	2,45 обрти
-за 2012 година.....	1,34 обрти
-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти

Показателот за обртни средства од 1,62 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	18,49 %
-за 2012 година.....	5,00 %
-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %

Профитната стапка за 2017 година од 13,07 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.

Генерален директор
Дипл.екк Горги Стојанов

